



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 14 јуни 1982

Скопје

Број 25

Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

255.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 28 од Законот за студентските домови („Службен весник на СРМ“, бр. 27/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на одлуките за изменување и дополнување на Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружен труд во Работна организација Студентски центар „Скопје“ — Скопје, во делот со кој се уредуваат прашањата по кои во одлучувањето учествуваат претставниците на општествената заедница и студентите, што ги донесоа работниците на основните организации на здружен труд Студентски центар „Скопје“ — Скопје, на референдумите одржани на 28 јуни 1979 година и 16 мај 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1402
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

256.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 28 од Законот за студентските домови („Службен весник на СРМ“, бр. 27/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на членовите 13, 58, 59, 77, 79, 82, 141 и 143 на Статутот на Работната организација Студентски центар „Скопје“ — Скопје,

со кои се уредуваат прашањата по кои во одлучувањето учествуваат претставниците на општествената заедница и студентите, што го донесоа работниците на Работната организација Студентски центар „Скопје“ — Скопје, на референдумот одржан на 16 мај 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1403
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

257.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 11 од Законот за организирање на дејност за унапредување на образованието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО — СКОПЈЕ

Се дава согласност на членовите од 1 до 15 од Статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето, кои се однесуваат на задачите на Заводот, самоуправувањето, условите и постапката за именување индивидуален работоводен орган (директор) на Заводот и условите што треба да ги исполнуваат стручните работници во Заводот, што ја донесоа работниците на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето — Скопје, на референдумот одржан на 30 декември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1404
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

258.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1982 ГОДИНА

Се потврдува Финансискиот план на Народната банка на Македонија за 1982 година, што го донесе Советот на Народната банка на Македонија, на седницата одржана на 25 март 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1406
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

259.

Врз основа на член 20 став 2 и член 71 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1981 ГОДИНА

1. Се потврдува Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1981 година, што ја донесе Советот на Народната банка на Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 1982 година.

2. Вишокот на приходите над расходите утврден со Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1981 година во износ од 222.763.812,75 динари да се употреби за:

- а) 74.254.604,25 — Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта,
- б) 74.254.604,25 — Републичкиот совет за истражувачки работи во рударството и
- в) 74.254.604,25 — Републичкиот совет за пошување на голините.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1405
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

260.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ, бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ — СКОПЈЕ

Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ од Скопје, донесена на 11 март 1982 година, со која за директор на Заводот е именуван Љубомир Личеноски, досегашен директор на Заводот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1431
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

261.

Врз основа на член 68 став 2 од Законот за железниците („Службен весник на СРМ“, бр. 46/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЈА — СКОПЈЕ

Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната организација на здружен труд Железничка транспортна организација — Скопје, донесена на 11 мај 1982 година, со која досегашниот индивидуален работорговоден орган — главен директор Ристо Петровски, дипл. електроинженер, се разрешува од оваа должност поради заминување на друга должност.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1430
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

262.

Врз основа на член 65 од Законот за железниците („Службен весник на СРМ“, бр. 46/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЈА — СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Конкурсната комисија за избор на главен директор на Железничката транспортна организација во Скопје се именуваат:

Васил Теговски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Иван Митровски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на град Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1429

31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

263.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАНИ И ПРОДЕКАНИ НА ВИСОКООБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

За претставници на општествената заедница во конкурсните комисији за изготвување предлог за избор на декани и продекани се именуваат:

— на Медицинскиот факултет во Скопје:

Петар Цундев, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Драган Петровски, извршен секретар на Претседателството на Општинскиот комитет на СК „Центар“ Скопје;

— на Факултетот за металургија во Скопје:

Стефка Меловска, вработена во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје и

Кајин Исмајлаки, дипл. машински инженер, вработен во Металскиот завод „Тито“ — Скопје;

— на Земјоделскиот факултет во Скопје:

Драган Николовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Борис Таневски, инженер по шумарство, вработен во СОЗТ „Треска“ — Скопје;

— на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид:

Марика Перовска, извршен секретар на Претседателството на Општинскиот комитет на СК — Охрид и

Драган Михајловски, директор на „Палас“ — Охрид;

— на Педагошката академија „Гоце Делчев“ во Штип:

Бранко Илиев, извршен секретар на Претседателството на Општинскиот комитет на СК — Струмица и

Драги Спасов, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ;

— на Техничкиот факултет во Битола:

— Горѓи Симјановски, делегат во Соборот на здружениот труд во Собранието на СРМ и

Симон Наумоски, дипл. инженер, директор на РО „Витаминка“ — Прилеп;

— на Шумарскиот факултет во Скопје:

Живко Трајковски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Стојан Јовановски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ;

— на Математичкиот факултет во Скопје:

инж. Никола Антовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Стефан Филиповски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на град Скопје;

— за директор на ООЗТ Институт за лозарство и винарство при Земјоделскиот факултет во Скопје:

Душко Арсовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на општина Чаир — Скопје и

Диме Милков, дипл. инж. агр. делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1428

31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

264.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“, бр. 17/74, 46/74 и 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје поради истек на времето за кое е именуван

Пандора Стоилова.

За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје се именува

Васил Костојчиновски, член на Претседателството на Советот на ССМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1427
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

265.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство во Скопје поради истек на времето за кое се именуваат:

инж. Павле Тодоровски,
инж. Јово Гелебешев и
Момчило Стојанов.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство во Скопје се именуваат:

Стојче Митровски, инж. агр. во Здружениот земјоделско прехранбен комбинат „Македонија“ — Скопје,

Трајче Еленов, дипл. инж. агр., вработен во Агрокомбинатот „Тиквеш“ — Кавадарци и

Момчило Стојанов, инж. агр., вработен во ЗИК „Црвена Свезда“ — Штип, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1426
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

266.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид поради истек на времето за кое се именуваат:

Светозар Василевски,
Димче Богатиновски и
Тодор Станчев.

За претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид се именуваат:

Слободан Мукоски, претседател на Советот за туризам и угостителство на ИС на Собранието на општина Струга,

д-р Живко Паришко, директор на Националниот парк „Пелистер“ — Витола и

Насип Бекири, вработен во Собранието на општина Ресен.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1425
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

267.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во Штип поради истек на времето за кое се именуваат:

Стоил Станојковски,
Петар Петковски и
Стојан Здравев.

За претставници на општествената заедница во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во Штип се именуваат:

Благоја Читкушев, директор на Електроучилишниот центар во Штип,

Љубе Спасовски, раководител во јама во Рудници „Злетово“ — Пробиштип и

Владо Гаврилов, раководител на електро-служба во Рудникот за бакар „Бучим“ — Радовиш.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1424
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

268.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Факултетот за физичка култура во Скопје поради истек на времето за кое се именувани:

Миле Ангеловски,
Здравко Чулевски и
Ангеле Трајковски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за физичка култура во Скопје се именуваат:

Љупчо Самоников, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Атанас Костовски, уредник на спортската рубрика во РТ Скопје и

Владимир Ракочевски, судија на Окружниот суд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1423
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

269.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 11/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА НА СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста началник на Републичкиот штаб за територијална одбрана на СР Македонија

Тодор Атанасовски, генерал потполковник на ЈНА, поради заминување на нова должност.

За началник на Републичкиот штаб за територијална одбрана на СР Македонија се именува Стојан Аспровски, генерал мајор на ЈНА.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1421
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

270.

Врз основа на член 31 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста претседател на Врховниот суд на Македонија

Кочо Тулевски, поради именување на друга должност.

За претседател на Врховниот суд на Македонија се избира

Димитар Солев, судија на Врховниот суд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1415
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

271.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И БИТОЛА И ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И ШТИП

I

За судии во Окружниот суд во Скопје се избираат:

Марија Трајанова и

Борис Николовски, судии на Општинскиот суд I во Скопје.

II

За судија на Окружниот суд во Битола се избира

Ристо Георгиевски, досегашен секретар на Собранието на општина Битола.

III

За судии на Окружниот стопански суд во Скопје се избираат:

Рина Андееска, судија на Општинскиот суд I во Скопје и

Љупчо Хацидимов, раководител на Службата за правни работи при ГРО „Маврово“ во Скопје.

IV

За судија на Окружниот стопански суд во Штип се избира

Македонка Поп Картова, судија на Општинскиот суд во Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1420
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

272.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“, бр. 10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОКРУЖНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ШТИП И СКОПЈЕ

I

Се разрешува од должноста заменик на окружниот јавен обвинител во Штип

Глигор Едровски, по негово барање, поради именување на нова должност.

Разрешувањето се врши со важност од 1 мај 1982 година.

За заменик на окружниот јавен обвинител во Штип се именува

Илија Филипов, општински јавен обвинител во Штип.

II

За заменик на окружниот јавен обвинител во Скопје се именува

Стојан Јанкуловски, заменик на општинскиот јавен обвинител во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1419
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

273.

Врз основа на член 34 од Законот за општествениот правобранител на самоуправањето („Службен весник на СРМ“, бр. 47/75 и 6/81), Соб-

ранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се разрешува од должноста републички општествен правобранител на самоуправањето

Никола Бакулевски, поради именување на нова должност.

За републички општествен правобранител на самоуправањето се именува

Душан Шурбановски, досегашен претседател на Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1416
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

274.

Врз основа на член 60 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста гувернер на Народната банка на Македонија

Андон Макрадули, заради именување на нова должност.

За гувернер на Народната банка на Македонија се именува

Ристо Филиповски, досегашен член на Извршниот совет и републички секретар за финансии.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1417
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

275.

Врз основа на членовите 39 и 40 од Законот за Службата на општественото книговодство во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста генерален директор на Службата на општественото книговодство во СР Македонија

Љупчо Кангалов, по негово барање, поради заминување на друга должност.

За генерален директор на Службата на општественото книговодство во СР Македонија се именува

Андон Макрадули, гувернер на Народната банка на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1418
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

276.

Врз основа на член 222 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За заменик секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува

Момчило Апостолов, досегашен самостоен советник во Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1422
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

277.

Врз основа на член 24 алинеја 3 и член 46 од Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 16/78), Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седниците одржани на 28 април и 31 мај 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За претседател и членови на работните тела на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ се избираат:

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ:

- а) за претседател:
Павле Георгиевски,
- б) за членови:
Бранкица Темелковска,
Баудин Велица,
Славка Георгиева-Андреевиќ,
Милка Божикова,
Цане Мојановски,
Васил Теговски,

Идриз Идризи,
Михајло Арсов,
Живко Магдески,
Слободан Шајноски и
— од научните и стручните работници:
Никола Коневски.

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ И РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА:

- а) за претседател:
Мемед Нурединоски,
- б) за членови:
Драган Николовски,
Миле Арнаутовски,
Саве Гацовски,
Фана Кочовска-Цветковиќ,
Љупчо Ивановски,
инж. Томислав Папеш,
Зоран Зелениковски,
Горица Стрезовска
Момчило Мицковски,
Бранко Шумански и
— од научните и стручните работници:
м-р Боро Станоевски.

ОДБОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ:

- а) за претседател:
Александар Донеv,
- б) за членови:
Павле Георгиевски,
Гулистана Јумеровска,
Венче Станковски,
Шпреса Балаж,
Спирко Спиоровски,
Трифун Паскалов,
Инает Даути,
Киро Тасковски,
Лепосава Петровска и
Џемаил Муареми.

ОДБОР ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА:

- а) за претседател:
Петар Цундев,
- б) за членови:
Глигор Гечевски,
Панче Миркуловски,
Владо Поповски,
Живко Трајковски,
Вехби Азири,
Киро Сотировски-Строгов,
Иван Сиљановски,
Афродита Мимидиноска,
Фуан Асани и
Дрита Карахасан-Бошковска.

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА:

- а) за претседател:
Идриз Идризи,
- б) за членови:
Слободан Шајноски,
Лила Вулчевевиќ,
Зоран Зелениковски и
Стоимир Поповски.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 44-1444
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

278.

Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 31 мај 1982 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА

I

Се уважува оставката на делегатот Доне Николовски, избран во делегатската единица Општина „Центар“ — Скопје.

II

На делегатот Доне Николовски му престанува мандатот од денот на уважувањето на оставката.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1399
31 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

279.

Врз основа на член 13-а од Законот за судските такси („Службен весник на СРМ“, бр. 46/72, 34/75, 46/75 и 42/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД РЕПУБЛИЧКИ СУДСКИ ТАКСИ ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ИЗГРАДБА И ДОВРШУВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ ДО КРАЈОТ НА 1985 ГОДИНА

I

Дел од приходите од републичките судски такси издвоени на посебна сметка на Републиката што се користи за изградба, доградба, адаптација, поголеми поправки и одржување на зградите на казнено-поправните установи и казнено-поправните домови, до крајот на 1985 година ќе се користат како учество на Републиката за следниве намени:

1. Изградба на меѓуопштински затвор во Штип 20.000.000 дин.
2. Изградба на општински затвор во Куманово 10.000.000 дин.
3. Изградба на казнено-поправен дом за малолетници во Тетово 10.000.000 дин.
4. Довршување на зградата на Општинскиот затвор во Титов Велес 5.000.000 дин.
5. Реконструкција на кровниот покрив и парните котли на Меѓуопштинскиот затвор во Скопје 5.500.000 дин.
6. Изградба на приемно одделение во Меѓуопштинскиот затвор во Охрид 1.600.000 дин.

7. Изградба на приемно одделение во Меѓуопштинскиот затвор во Гевгелија 1.000.000 дин.
8. Довршување на приемно одделение во Меѓуопштинскиот затвор во Битола 500.000 дин.
9. Довршување на изградбата на Општинскиот затвор во Струмица 1.500.000 дин.
10. Реконструкција на санитарниот чвор и кујната во Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Милевиќ Ранка“ во Скопје 500.000 дин.
11. Воведување на телефонски кабли за Казнено-поправниот дом „Идризово“ во Скопје 1.220.000 дин.

II

За намените од точка I на Програмата ќе се употребат средствата од издвоениот дел од судските такси што се користат според програма што ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија во износ од 16.695.000,00 динари, како и издвоениот дел од приходите од наплатените парични казни изречени од судовите од општа надлежност и судните за прекршоци за учество на Републиката во изградба и довршување на зградите на воспитно-поправните установи и казнено-поправните домови, што се употребуваат според програма што ја донесува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија во износ од 38.025.000,00 динари.

III

Средствата од точка I ќе ги користат општините врз основа на договор што ќе го склучат со Републичкиот секретаријат за правосудство.

IV

Средствата што не се распоредени со оваа програма, со одлука на Извршниот совет можат да се користат како привремени позајмици за извршување на одредени републички обврски за кои динамиката на приливот на средствата застапува.

V

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

280.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“, бр. 37/80), републичкиот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ШТО ИМААТ СВОЈСТВО НА ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

Член 1

Со овој правилник се определуваат работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи што имаат својство на овластени службени лица.

Работници од став 1 на овој член се:

1. Работниците во криминалистичко-техничките работи и вештачења на службата за јавна безбедност кои вршат криминалистички вештачења, применуваат криминалистичка фото, телевизиска и кинотехника или вршат други криминалистичко-технички работи, освен дактилоскопски и сингалетички работи, како и работниците во заштитата од пожар кои вршат работи и задачи на инспектор за заштита од пожар и поправка и одржување на целокупното вооружување;

2. Работниците во оперативно-техничките работи на Службата за државна безбедност (Службата) кои вршат оперативно-технички работи заради примена, користење и развој на техничките средства, преведувачко-репродукциски, обработувачко-селекторски и манипулативно-технички работи за потребите на Службата;

3. Работниците во оперативно-аналитичките работи кои вршат оперативно-аналитички, оперативно-аналитичко-документаристички работи, работи на одбранбените подготовки, како и советниците кои не се именувани од Собранијата на општествено-политичките заедници и нивните извршни органи;

4. Работниците во техничките работи на врските кои работат со средства за врски од посебно безбедно значење и оние кои се поставени во објекти на тешко пристапни, ненаселени и планински места, радио-операторски работи, шифрер-телепринтерски и инструкторски работи во крипто-заштитата, работи на одржување, монтирање и инсталирање на посебни системи за телекомуникации и радио-комуникации;

5. Работниците кои раководат со организационите единици и нивните заменици во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи и тоа: Кабинетот на републичкиот секретар; криминалистичко-техничките работи и вештачења на службата за јавна безбедност; оперативно-техничките работи; оперативно-аналитичките работи и за аналитика и информатика на службата за јавна безбедност; одбранбените подготовки; информациониот центар, освен раководителот за подготовки на податоци; техничките работи на врските; заедничките работи, освен раководителот за внатрешна контрола и континуиран попис, како и управните работи и работите на противпожарната заштита.

Работниците кои раководат со организационите единици во Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието на град Скопје и тоа: оперативно-аналитички работи, криминалистичко-технички работи, управните работи и заедничките работи.

Став 2 од овој правилник се применува само на оние работници кои не вршат и други работи и задачи.

Работите и задачите од став 2 од овој член посебно се означуваат во општиот акт за систематизацијата на работите и задачите на органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 2

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за определување на работниците во органите за внатрешни работи што имаат својство на овластени службени лица („Службен весник на СРМ“, бр. 41/73, 22/76, 30/77, 43/77 и 18/78).

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 27-4140/1
28 мај 1982 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
м-р Љубомир Варошлија, с. р.

281.

Врз основа на член 14 од Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 38/75, 22/78, 20/80 и 18/82), републичкиот секретар за финансии, во согласност со претседателот на републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво, донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, УПЛАТУВАЊЕТО И ВРАЌАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА

Член 1

Во Правилникот за пресметувањето, уплатувањето и враќањето на здружените средства („Службен весник на СРМ“, бр. 3/76 и 41/80), член 2 се менува и гласи:

„Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства се врши според образецот „ПЗЕ“ — Пресметка за уплатување на средствата што се здружуваат за финансирање на изградбата на електроенергетски објекти за периодот 198— година“ што е составен дел на овој правилник.

Член 2

Членот 3-а, се менува и гласи:

„Пресметката на издвоените средства според образецот од член 2, став 1 од овој правилник се доставува на Службата на општественото книговодство заедно со периодичната пресметка односно завршната сметка во два примероци.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1340
4 јуни 1982 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Александар Андоновски, с. р.

Образец „ПЗЕ“

ПРЕСМЕТКА

за уплатување на средствата што се здружуваат за финансирање на изградбата на електроенергетски објекти за периодот 198— година

- | | |
|--|---------|
| 1. Остварен чист доход во пресметковниот период | Дин.--- |
| 2. Намалување на чистиот доход според член 2 став 2 од Законот | Дин.--- |
| Од тоа: | |
| — за делот од чистиот доход наменет за лични доходи | Дин.--- |
| — на средствата што се здружуваат врз основа на Законот за станбена изградба | Дин.--- |
| — за средствата на резервите во висина на минималните стапки утврдени со закон | Дин.--- |
| 3. Основица за пресметување на средствата што се здружуваат | Дин.--- |
| 4. Прописана стапка за здружување | ‰ |
| 5. Износ на средствата што се здружуваат | Дин.--- |

- | | |
|---|--------|
| 6. Уплата на аконтација за периодот 1. I — 198 — год. | Дин. — |
| 7. Разлика за помалку уплатени средства | Дин. — |
| 8. Разлика за повеќе уплатени средства | Дин. — |

Шеф на сметководство,

ДИРЕКТОР,

282.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, членот 2 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 мај 1982 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на Табеларниот преглед, составен дел на Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Климатизација“ во состав на Работната организација „Југомонтажа Благој Давков“ во Скопје, со референдум одржан на 11 април 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Климатизација“ на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на Табеларниот преглед означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека Табеларниот преглед во точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за работниците со посебни овластувања и одговорности и тоа директорот, техничкиот раководител, раководителот на производниот погон, раководителот на монтажниот погон, раководителот на I градилиште и раководителот на II градилиште не содржи мерила по утврдените основи, туку дека нивните лични доходи се утврдени во точно определени износи на бодови за секој од нив.

Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд е пропишана обврска, работниците во основната организација да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Од друга страна, со алинејата 9 став 3 на оддел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија е предвидено дека неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува, меѓу другото и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста, додека со ставот 2 на член 204 од Уставот сите работни луѓе и граѓани се еднакви пред законот.

Согласно со означените уставни и законски одредби работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за сите работници независно од нивниот статус, што значи дека тие се должни да утврдат основи и мерила и за работниците со посебни овластувања и одговорности.

Со оглед на тоа што со точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на оспорениот Табеларен преглед за работниците

со посебни овластувања и одговорност не се определени мерила по утврдените основи, туку нивните лични доходи се утврдени во точно определени износи на бодови за секој од нив, Судот оцени дека тие не се во согласност со ставот 1 на член 23, алинеја 9, став 3, оддел II на Основните начела и со ставот 2 на член 204 од Уставот на СР Македонија, односно дека се во спротивност со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 1/82

13 мај 1982 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

283.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 мај 1982 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1 и 2 на Табеларниот преглед, составен дел на Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Основната организација на здружениот труд „Макотинг“ во состав на Работната организација „Југомонтажа Благој Давков“ во Скопје, со референдум одржан на 10 јануари 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Макотинг“ на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точките 1 и 2 од Табеларниот преглед означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека табеларниот преглед во точките 1 и 2 за работниците со посебни овластувања и одговорности и тоа: директорот, техничкиот раководител, шефот на проектантско одделение, самостојниот одговорен проектант, шефот на инженеринг, раководителот на градилиште и шефот не содржи мерила по утврдените основи, туку дека нивните лични доходи се утврдени во тесно определени износи на бодови за секој од нив.

Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд е пропишана обврска, работниците во основната организација да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Од друга страна, со елинејата 9, став 3 на оддел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија е предвидено дека неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува, меѓу другото и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста, додека со ставот 2 на член 204 од Уставот, сите работни луѓе и граѓани се еднакви пред законот.

Согласно со означените уставни и законски одредби, работниците во Основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за сите работници независно од нивниот статус, што значи дека тие се должни да утврдат основи и мерила и за работниците со посебни овластувања и одговорност.

Со оглед на тоа што со точките 1 и 2 на оспорениот Табеларен преглед на работниците со посебни овластувања и одговорности не се определени мерила по утврдените основи, туку нивниот личен доход е утврден во точно определен износ на бодови за секој од нив, Судот оцени дека тие не се во согласност со ставот 1 на член 23, алинеја 9, став 3, оддел II на Основните начела и со ставот 2 на член 204 од Уставот на СР Македонија односно дека се во спротивност со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 3/82
13 мај 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

284.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 мај 1982 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Здравствената станица во Винаца со референдум одржан на 25 ноември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Здравствената станица во Винаца на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата уставност.

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот правилник содржи определени основи за распределба на средствата за лични доходи на работниците. Така, со членот 16 од правилникот се предвидени следниве основи: сложеност и обем на работите и работните задачи; одговорност за извршување на работите; и услови под кои се извршуваат работните задачи. Меѓутоа, правилникот не содржи мерила по утврдените основи, така што поради ова не е возможно да се обезбеди распределба на личните доходи според резултатите на трудот.

Со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и членот 127 од Законот за здружениот труд е пропишана обврска работниците во основната организација на здружениот труд да утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник не се утврдени мерила по предвидените основи, Судот оцени дека правилникот не е во согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Маке-

донија односно дека е во спротивност со членот 127 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 87/81
6 мај 1982 година
Скопје

Го заменува
претседателот
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Димитар Поп Георгиев, с. р.**

285.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 24 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на членот 28 и 30 од Правилникот за станбени односи усвоен со референдум на 2 април 1980 година од работниците во Основната организација на здружениот труд „25 Јули“ во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „26 Јули“ во Скопје, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе предлог на Уставниот суд на Македонија, за оценување уставноста и законитоста на членот 28 и 30 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот членот 28 од означениот правилник не е во согласност со Уставот и Законот за здружениот труд затоа што стручната подготовка ја предвидува како посебен, самостоен основ за добивање стан на користење во општествена сопственост и за добивање станбен кредит. Со тоа, по мислење на подносителот на предлогот, не се вреднува придонесот на работникот во остварување на доходот туку стручната подготовка. Стручната подготовка не може да биде самостоен основ за добивање стан затоа што е содржана во основот сложеност на работите и работните задачи и како негов елемент се вреднува во основот сложеност. Членот 30, пак, од означениот правилник не е во согласност со уставното начело за еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста. Ова затоа што станбените услови на работник без стан и работник корисник на стан се различно вреднувани, а е во прашање еднаков станбен статус односно станбена загрозеност. Имено, според мислењето на подносителот, корисник на стан е лице без стан и неговите станбени услови треба да бидат еднакво вреднувани како и на лицето кое е без стан односно кое е потстанар.

4. Во одговорот на наводите содржани во предлогот за поведување постапка, доносителот на оспорениот правилник истакна дека при предвидувањето на стручната подготовка односно квалификација за одделни работни места како основ за добивање стан односно станбен кредит, се имала предвид сложеноста, одговорноста и тежината на работните задачи. Всушност, преку стручната подготовка односно квалификација била изразена сложеноста на работите и работните задачи.

По однос на различното вреднување на станбените услови на работник без стан и работник корисник на стан во одговорот се истакнува дека нивната станбена загрозеност не е иста, па според

тоа и различно се вреднува. Според мислењето изнесено во одговорот, станбената загрозеност на корисникот на стан е помала во однос на работникот без стан, а особено ако корисникот на стан живее во соодветен стан со носителот на станарското право. Со еднаквото вреднување на нивните станбени услови би биле погодени работниците кои плаќаат големи закупнини и се изложени на стално преселување.

5. Во претходните испитувања и на јавната расправа Судов утврди дека според членот 27 од означениот правилник основи за добивање на користење стан во општествена сопственост односно станбен кредит се: работното место односно работните задачи кои работникот ги извршува, работниот стаж, станбената ситуација, бројот на членовите на семејството, инвалидноста и материјалната состојба на семејството. Понатаму, Судов утврди дека во членовите 28 до 33 се разработени утврдените основи и за секој од нив се определени бодови. Така, според оспорениот член 28 од правилникот по основот „работно место односно работни задачи на кои работникот работи“ за работно место за кое е предвидена висока стручна подготовка работникот добива 50 бода, виша стручна подготовка или висококвалификуван работник 40 бода, средна стручна подготовка или квалификуван работник 30 бода и за другите работни места по 20 бода. Според членот 30 од правилникот по основот „станбена ситуација“ работник без стан-потстанар, добива 100 бода, а работник кој живее со родители добива 30 бода ако живее во несоодветен стан, а ако живее во соодветен стан добива 20 бода.

6. Со членот 214 од Уставот на СР Македонија, на граѓанинот му е загарантирано да стекнува станарско право на стан во општествена сопственост, со кое му се обезбедува под услови определени со закон трајно да користи стан во општествена сопственост заради задоволување на личните и семејните станбени потреби. Според ставот 1 на член 42 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73), давателот на стан на користење, а тоа значи работниците во основната организација на здружениот труд, со општ акт ќе ги утврди начинот, условите т.е. основите и мерилата за утврдување редот на првенството, по кој становите ќе се даваат на користење. Меѓутоа, тие услови и критериуми мора да бидат во согласност со уставот и законот. Поаѓајќи од начелото на распределба според трудот и начелото на солидарноста кое особено доаѓа од примена при користење на средствата за заедничка потрошувачка, според мислењето на Судов, правото на работникот да добие на користење стан во општествена сопственост, првенствено треба да зависи од неговата станбена состојба, бројот на членовите на неговото семејно домаќинство, неговиот придонес во работата и од неговата социјално-материјална положба воопшто. Според тоа, покрај социјално-економските, работниците можат да предвидат и такви критериуми кои го изразуваат придонесот на работникот во стекнување на доходот на основната организација, односно кои се сврзани со работите и работните задачи што се извршуваат во основната организација, како што е стручната подготовка. Во конкретниот случај работите и работните задачи односно работното искуство се основ за добивање на стан или станбен кредит, а преку стручната подготовка предвидена за нивното извршување е изразена сложеноста на работите и работните задачи.

Со оглед на тоа што во членот 28 од оспорениот правилник стручната подготовка не е предвидена како самостоен основ за добивање на стан односно станбен кредит, Судов оцени дека тој е во согласност со начелото на распределба според трудот.

Покрај остварувањето на начелото на распределба според трудот, според мислењето на Судов, работниците треба да утврдат и такви основи и мерила за утврдување редот на првенството за добивање на стан, со кои пред се ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност. Еднаквото вреднување, пак, на станбените услови на работник кој е без стан и работник кој е корисник на стан, според мислењето на Судов, го повредува начелото на заемност и солидарност и работниците ги доведува во нееднаква положба при остварувањето на ова право. Ова затоа што се во прашање различни категории на станбен статус и станбени услови, како и различен степен на станбена загрозеност. Користењето на стан, без оглед на тоа дали е и во која мера станот е несоодветен, претставува полесен случај на станбена загрозеност отколку немањето на стан. Поради тоа не е спротивно на начелата на еднаквост и на заемност и солидарност работниците кои се корисници на стан да не бидат изедначени со работниците без стан, а по основот станбени услови да добиваат различен број бодови. Различниот станбен статус на лице без стан и на лице корисник на стан произлегува и од членот 19 од Законот за станбените односи, според кој корисникот на станот што живее заедно со носителот на станарското право има право трајно и непречено да го користи станот под услови определени со овој закон. Исто така, под услови определени со овој закон, корисникот на стан може да стане носител на станарско право врз тој стан.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 250/81
24 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд е заведена граѓанска парница за развод на брак од тужителката Трпана Давидовска од Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 217, против тужениот Петко Давидовски од село Копанце, Тетовско. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Видејќи тужениот Петко Давидовски од село Копанце се наоѓа на привремена работа во Германија, се повикува да се јави пред судот или секој кој ја знае неговата адреса да ја соопшти на судот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 521/82.

Пред Општинскиот суд во Тетово, поднесена е тужба за сопственост од тужителот Општина Тетово, застапувана од јавниот правобранител на општината Тетово, против тужените Матија Кузманов Петровски, Дамјан Петров Шетовски и Негрија Петров Шетовски, сите порано од Тетово, а сега со непозната адреса.

Се повикуваат Матеја Петровски, Дамјан Шетовски и Негрија Шетовски, да се јават во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или пак да одредат свој полномошник кој ќе ги застапува на расправата. По истекот на овој рок ќе им биде поставен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово, кој ќе ги штити нивните интереси пред судот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1532/81.

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Гоко Петковски од с. Јанчиште, против тужената Златка Петковска, родена Савевска од с. Беловиште, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Златка Петковска, родена Савевска, сега со непозната адреса, да се јави во судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе ја застапува во овој спор. Во спротивно, судот ќе ѝ постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 136/82.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за смекавање на владение по тужбата на Шабан Ариф од с. Шипковица, против Зекири Ашим од село Шипковица, Тетовско.

Се повикува тужениот Зекири Ибраим Ашим од с. Шипковица, на привремена работа во Австрија со непозната адреса, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди свој полномошник кој ќе го застапува во спорот.

Доколку тужениот не се јави ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјални работи ќе му биде поставен привремен старател, па истиот ќе го застапува до окончавањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 882/81.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар, по предлог на предлагачот ООЗТ — Економски институт — Скопје во состав на РО — Факултет на економски науки, Н.СОЛ.О. — Скопје, покрената постапка за амортизација на меницата авал бр. 5663, која во корист на предлагачот — ремитентот ја издало Собранието на општината Гостивар — трасант, а гласи на износ од 54.000,00 динари и е издадена на 20. XII. 1980 година, со валута од 13. III. 1981 година, на име ООЗТ — Економски институт — Скопје во состав на РО — Факултет за економски науки, Н.СОЛ.О. — Скопје.

Се повикува лицето кај кого се наоѓа загубената меница да ја покаже на овој суд, во рок од 60 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Истовремено се повикува и секое лице да може во исто време да стави приговор против покренатата постапка или да го извести Општинскиот суд во Гостивар, за лицето кое ја држи споменатата меница.

Ако во означениот рок никој не се пријави во судот дека ја држи споменатата меница или не стави приговор против покренатата постапка, исчезнатата — загубената меница ќе се поништи.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р: бр. 55/82.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

При Општинскиот суд во Титов Велес се повикува лицето Коле Крстев Неделковски од с. Војница, Титоввелешко, во колку е живо, како и секој друг што знае за неговиот живот, да се јави во Општинскиот суд — Титов Велес во рок од три месеци од објавувањето на огласот. По истекот на тој рок по горе наведеното лице ќе се прогласи за умрено.

Се претпоставува дека лицето на 2 септември 1941 година во Софија скокнало од петти спрат од зграда и останало на самото место мртво, не сакајќи да се даде живо на полицијата.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, ВПС. бр. 201/81. (59)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Ридван Целадина Мемети од Куманово, ул. „Д. Туцовик“ бр. 20, поднесе до овој суд тужба за утврдување право на сопственост, по основ на договор за купопродажба и граѓба — чл. 187 од ЗПП, вредност на спорот 80.000 динари, против тужената Деса Љељак од Цеље, ул. „Трубајева“ бр. 50, а сега со непозната адреса, односно не се знае местото на нејзиниот боравак.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати се повикува, во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно, судот по службена должност ќе ѝ ја одреди за застапник Глигорова Јагода, стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1602/79. (60)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 379 од 12. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-846-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Комбинираната детска установа „Коста-Поп Ристов-Делчев“, Ц. О. — Богданци со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Соколова Ленка, в.д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Љулециев Димитар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 379/82. (134)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 447 од 14. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1678-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Орланци“, Р. О., с. Арачиново, Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Воислав Нефетов, в.д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Шабан Амед, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 447/82. (136)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 301 од 7. IV 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1612-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Договорната организација на здружен труд за одржување и поправка на моторни возила и металопреработувачки услуги „Техника“, Ц. О. Скопје, ул. „Наум Охридски“ бр. 6 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јовановски Дане, раководител, со неограничени овластувања, а како нов застапник се запишува Синколов Богомир, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 301/82. (137)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 314 од 19. IV 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-18-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на називот на Медицински факултет, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје при Универзитетскиот центар за медицински науки — Скопје, ул. „50 дивизија“ бр. 6, ООЗТ Клиника за хируршки болести — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, со следните податоци: Досегашниот назив на ООЗТ Клиника за хируршки болести —

Скопје, се менува, така што во иднина ќе гласи: Медицински факултет, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, при Универзитетскиот центар за медицински науки, ул. „50 дивизија“ бр. 6, ООЗТ Клиники за хируршки болести — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 314/82. (138)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 266 од 12. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-748-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училиштето за применета уметност „2 Август“, Ц. О. — Скопје, ул. „Киро Крстевски-Платник“ бр. 15, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на училиштето Ристески Александар, а се запишува како нов застапник Муратовски Алекса Рашко, индивидуален работодавен орган на училиштето, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 266/82. (139)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 200 од 21. IV. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-809-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената-проширувањето на дејноста на Монтажно-занаетчиската задруга „Далеководи“ — Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бб, барака бр. 8, населба Бутел II со следните податоци: Досегашната дејност на Задругата се проширува со:

050302 — завршни и занаетчиски работи во градежништвото.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 200/82. (140)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 422 од 6. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1361-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Ц. О. — Скопје, ул. „12 ударна бригада“ — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Илија Бошков, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Киро Ефремов, секретар, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 422/82. (141)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 400 од 10. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1678-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Орланци“, Р. О. село Арачиново, Скопско со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Шабан Амеди, в.д. директор, без ограничување, а како нов застапник се запишува Нефтенев Воислав, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 400/82. (142)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 410 од 30. IV. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1725-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Молеро-фарбарската и антикорозивна задруга „Јадран“, РО — Скопје, ул. „Наум Наумоски“ бр. 63 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на Задругата Николоски Димитрија, в.д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Андоновски Митко, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 410/82. (143)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 386 од 11. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1731-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Задругата за хемиско чистење на енергетски постројки и садови под притисок „Енергетика“, Р. О. — Скопје, ул. „Ернест Телман“ бр. 8-а.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на трудот, потпишана на 17. IV. 1982 година.

Основачи на задругата се: Велковски Драгољуб, Скопје, ул. „Горги Воитех“ бр. 27-6, нас. Драчево, л.к. бр. 624781 — СВР — Скопје; Стрезова Снежана, Скопје, ул. „Иван Цанкар“ бр. 89-б, л.к. бр. 573174 — СВР — Скопје; Трајчевски Драган — Скопје, ул. „Гимициска“ бр. 4/9, л.к. бр. 361573 — Скопје; Стојчевски Марјан, Скопје, ул. „Лазар Димитров“ бр. 9, л.к. бр. 355765 — СВР — Скопје; Велковска Светлана, Скопје, ул. „Горги Воитех“ бр. 27-6, л.к. бр. 499005 — СВР — Скопје; Стрезовски Бранислав, Скопје, ул. „Иван Цанкар“ бр. 98-а, л.к. бр. 543969 — СВР — Скопје; Секулов л.к. бр. 409895 — СВР — Скопје.

Мирослав, Скопје, ул. „Таки Даскалот“ бр. 10-б.

Основни дејности: хемиско чистење на енергетски постројки и садови под притисок.

Во правниот промет со трети лица Задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на Задругата емчат и здружениите задругари во висина на здружениот влог кој изнесува 5.000,00 динари.

Лице овластено за застапување на Задругата е Велковски Драгољуб, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 386/82. (44)

Загубени печати

Загубените печати под назив: ООЗТ „Сингелик“ во состав на ЗИК „Скопско поле“ — с. Сингелик — Скопје се огласуваат за неважни. (2865)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Мотоски клуб „Скопје“ — Скопје, се огласува за неважен. (3163)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Сообраќајна книшка на име Минур Фетали, с. Лопате, Куманово. (2548)

Штедна книшка, издадена од Беобанка на име Риза Шабани, с. Доброште, Тетово. (2577)

Возачка дозвола 19127, издадена од СВР — Тетово, на име Рамиз Шасивари, Тетово. (2578)

Воена книшка, издадена од Одделението за народна одбрана, Кратово сер. АГ. бр. 49609 на име Јованов Милан Велин, ул. „Иван Андреев“ бр. 8. Кратово. (2603)

Уверение за положен машинобраварски испит, рег. бр. 967, издадено на 16. 10. 1974 година од Собранието на општина Ресен на име Исмаиловски Казим Идриз, Ресен. (2616)

Воена книшка на име Методија Антевски, ул. „III“ бр. 23, Куманово. (2677)

Воена книшка, бр. 31207 на име Илјас Османи, с. Теарце, Тетово. (2693)

Возачка дозвола издадена од ОВР — Кратово на име Војислав Митковски, ул. „Димитар Влахов“ бр. 36, Куманово. (2718)

Сообраќајна дозвола, издадена од ОВР — Кратово на име Војислав Митковски, ул. „Димитар Влахов“ бр. 36, Куманово. (2719)

Воена книшка на име Стеван Петрески, Прилеп. (2776)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од ЦОУ „Гоце Делчев“, Делчево на име Ибраимовски Зенил, ул. „Плачковица“ бр. 18, Делчево.

Уверение за лимаро изолатер, на име Гошевски Трајан, с. Звезгор, Делчево. (2904)

Воена книшка на име Љупчо Мугоски, с. Модрич, Струга. (2915)

Воена книшка бр. 20464 на име Зибири Ремзи Нехат, ул. „Охридска“ бр. 13, Тетово. (2919)

Свидетелство за VII одделение, издадено од Централното основно училиште „Кирил и Методиј“, Титов Велес на име Вучковиќ Весна, Титов Велес.

Свидетелство за VIII одделение на име Стоилковски Лазо, ул. „Маршал Тито“ бр. 11-2/5, Каменица Македонска. (3017)

Возачка дозвола, издадена од ОВР — Гостивар на име Сретко Јовчески, с. Здуње, Гостивар.

Работна книшка, рег. бр. 3212, сер. бр. 53079, издадена од Собранието на општината Берово, на име Стоевска Маноил Лиљана, ул. „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 6, Берово. (3043)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“, Прилеп на име Стефаноска Гордана, ул. „Борис Кидрич“ бр. 26, Прилеп. (3078)

Работна книшка, издадена од Собранието на општина Ресен на име Милошевска Јелица, ул. „Ј. Јосифовски-Бигла“ бр. 24, Ресен. (3081)

Лична карта на име Насер Касими, с. Ларце, Тетово. (3081-а)

Возачка дозвола на име Насер Касими, с. Ларце, Тетово. (3082)

Сообраќајна книшка на име Насер Касими, с. Ларце, Тетово. (3083)

Возачка дозвола на име Зибири Саип, с. Стримица, Тетово. (3084)

Воена книшка, на име Стојан Аврамоски, с. Растеш, Брод Македонски. (3106)

Воена книшка на име Душко Стојановски, с. Рогачево, Тетово. (3156)

Работна книшка, рег. бр. 6465, издадена на 8. 05. 1968 год. од Собранието на општината Ресен на име Кузаревски Миланов Круме, с. Царев Двор, Ресен. (3215)

Сервисна книшка бр. 455078 за кола Лада 1200 комби, бр. на шасија 0504596, ф. бр. 593 на име Драгољуб Зафировски, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 18/3 — Куманово. (3052)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 16-а од Статутот на РО „ГРАДИНАР ЛОЗА“ увоз извоз Скопје, Заедничкиот работнички совет

распишува КОНКУРС

за избор — реизбор на работоводен орган — директор на РО

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд и Законот за работните односи, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

- да има високо или више образование;
- да има 6 (шест) години работно искуство;
- да познава и да владее еден од следните јазици: германски, англиски, француски, италијански, грчки или руски;
- да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности;
- да не е казнуван по член 511 од Законот за здружен труд.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите се поднесуваат на адреса: РО „ГРАДИНАР ЛОЗА“ увоз извоз — Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2—4, за Конкурсната комисија. (150)

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР „ГЕВГЕЛИЈА“ — ГЕВГЕЛИЈА

распишува

КОНКУРС

за испраќање забен лекар на специјализација по специјалноста — СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

- да имаат завршено стоматолошки факултет;
- да имаат положен стручен испит;
- да познаваат еден од светските јазици;
- да имаат поминато на работа во Центарот најмалку 4 години.

Молбите со потребните документи да се достават до Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Личниот доход се одредува според Правилникот за основите и мерилата за распределба на личните доходи на работниците во Медицинскиот центар „ГЕВГЕЛИЈА“ — Гевгелија. (184)

Конкурсната комисија при Фабриката за вештачки брусеве, брусно платно и хартија „Иднина“ — Кратово

распишува

ПОВТОРЕН КОНКУРС

за пополнување на работи и работни задачи со посебни овластувања и одговорности:

1. Секретар на работната организација — избор,
2. Директор на општ сектор — избор.

Услови:

Покрај општите услови утврдени со Законот за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. Кандидатот под точка еден треба да има завршено правен факултет — II степен и да има 3 години работно искуство по дипломирањето.
2. Кандидатот под точка два да има завршено правен факултет — II степен и 3 години работно искуство по дипломирањето.

Работите и работните задачи наведени во конкурсот подлежат на реизбор.

Кандидатите се должни со молбата да достават препис од дипломата за стручната подготовка и доказ за работното искуство.

Личен доход се определува според мерилата од Правилникот за личните доходи на работниците при „Иднина“ — Кратово.

Молбите се доставуваат до Фабриката за вештачки брусеве, брусно платно и хартија „Иднина“ — Кратово, со назнака за конкурсната комисија.

Некомплетираните молби нема да бидат земени во разгледување.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Кандидатите ќе бидат известени во рок од 8 дена по извршениот избор. (185)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на судија на Окружниот суд во Скопје

Заинтересираните пријавите треба да ги доставуваат до Собранието на СРМ, Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето.

Бр. 10-1447 Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ
4 јуни 1982 година Скопје

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79) и член 156 од Деловникот на Собранието на општината Крива Паланка, Комисијата за прашања на изборите и именувањата

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на судија на Општинскиот суд во Крива Паланка

Заинтересираните кандидати, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судиската функција.

Пријавите, со потребните документи, кандидатите ги доставуваат до Собранието на општината Крива Паланка — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена од објавувањето. (151)

СОДРЖИНА

	Страна
255. Одлука за давање согласност на одлуките за изменување и дополнување на Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружен труд во Работна организација Студентски центар „Скопје“ — Скопје —	489
256. Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација Студентски центар „Скопје“ — Скопје —	489
257. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето — Скопје —	489
258. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Народната банка на Македонија за 1982 година —	490
259. Одлука за потврдување на Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1981 година —	490
260. Одлука за давање согласност за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје —	490
261. Одлука за давање согласност за разрешување на главен директор на Железничката транспортна организација — Скопје —	490
262. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Конкурсна комисија за избор на главен директор на Железничката транспортна организација — Скопје —	491
263. Одлука за именување претставници на општествената заедница во конкурсните комисии за изготвување предлог за избор на декани и продекани на високообразовни организации —	491
264. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје —	491
265. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство во Скопје —	492
266. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид —	492
267. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во Штип —	492
268. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за физичка култура во Скопје —	493
269. Одлука за разрешување и именување началник на Републичкиот штаб за територијална одбрана на СР Македонија	493
270. Одлука за разрешување и избор на претседател на Врховниот суд на Македонија	493
271. Одлука за избор на судии во окружните судови во Скопје и Битола и окружните стопански судови во Скопје и Штип	493
272. Одлука за разрешување и именување заменици на окружните јавни обвинители во Штип и Скопје —	494
273. Одлука за разрешување и именување републички општествен правобранител на самоуправањето —	494
274. Одлука за разрешување и именување гувернер на Народната банка на Македонија —	494
275. Одлука за разрешување и именување генерален директор на Службата на општественото книговодство во СР Македонија —	494
276. Одлука за именување заменик секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија —	495
277. Одлука за избор на претседател и членови на работните тела на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	495
278. Одлука за уважување на оставката на делегатската функција —	496
279. Програма за користење на дел од приходите од републички судски такси за учество на Републиката во изградба и довршување на казнено-поправните установи и казнено-поправните домови до крајот на 1985 година —	496
280. Правилник за определување работници во органите на управата надлежни за внатрешни работи што имаат својство на овластени службени лица —	496
281. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пресметувањето, уплатувањето и враќањето на здружените средства —	497
282. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 1/82 од 13 мај 1982 година	498
283. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 3/82 од 13 мај 1982 година	498
284. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 87/81 од 6 мај 1982 година	499
285. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 250/81 од 24 март 1982 година	499